

Како што некои случувања им претходеа и им беа предвесници на настаните во 2001 година, по што се направи широката коалиција, така и сега се повторуваат слични работи. Во 1999 и во 2000 година Македонија добиваше само пофалби во однос на борбата со криминалот и беше на врвот на европското скалило. Тогашниот министер за внатрешни работи, Павле Трајанов, зароби неколку тони марихуана, пронајде огромно количество скриено оружје кај Лојане. Од Словенија ја добивме поддршката за потпишување на Договорот за стабилизација и за асоцијација со Европската унија. Сега МВР зароби половина тон кокаин, а Словенија ни вети поддршка за зачленување во ЕУ, откако таа ќе го преземе претседавањето со Унијата во 2008 година, но и за НАТО.

Предизвикот пред Македонија останува: средување на економската состојба, реформи, пред сè, во судскиот систем и зачувување на безбедноста и на стабилноста, како предуслови за зачленување во НАТО и во ЕУ. Владеењето на ВМРО-ДПМНЕ, гледано наназад, е обременето со воениот конфликт од 2001 година и со бегалската криза од 1999 година, нормално не по негова вина. Тоа се моменти кои имаа влијание во севкупниот економски развој. Поради тоа, како некоја опаска од минатото, сè почесто во јавноста се врти можноста од создавање широка коа-

рализмот. Излегувањето на ДУИ и ПДП од собраниските клупи е само уште еден притисок кон ВМРО-ДПМНЕ и премиерот Никола Груевски, за да се принудат да ги прифатат двете партии како релевантни коалициони партнери, а не тоа да е ДПА. Засега ова се политичките методи на борба на ДУИ, кои доаѓаат по препорака на повеќе меѓународни советници, платени од оваа партија. Сигурно е дека партијата на Али Ахмети има поддршка од политичари на високи позиции во ЕУ. Најавтентично е пријателството меѓу Агрон Буцаку и Хавиер Солана. Значи ДУИ, пред сè, ја има под-



ЗАЕДНИЧКО НА ТРОЈКАТА ЦРВЕНКОВСКИ, АЛИТИ И АХМЕТИ Е ТОА ШТО НЕ МОЖАТ ДА ГО ПОДНЕСАТ ЖИВОТОТ ВО ОПОЗИЦИЈА

лиција презентирана од страна на опозиционите елементи во пресрет на пролетно-летните настани, кои ќе следуваат во нашата држава, а кои всушност ќе претставуваат вовед за добивање покана за членство во НАТО.

Опозиционите партии или некои нивни стратегии не можат да се помират со статусот на опозиција, затоа разработуваат сценарија како побрзо да се докопаат до власта. Во моментот ДУИ е најупорна да биде дел од власта, затоа што се смета за победник на изборите кај албанскиот електорат во Македонија, упорно промовирајќи го етно-федер-

дршката на европските фактори кои, пак, не се многу наклонети на вмровските влади со традиционалниот партнер ДПА. Иако партијата на Ахмети очекуваше успех на вонредните избори во Сарај, таа претрпе пораз. Поразот им ги намали маневарските позиции, односно контролата на територијата од Липково до Струга. Така, притисокот врз Груевски, но и врз дипломатите, ќе беше многу поголем, а премиерот и Владата ќе беа обвинети дека не се способни да се справат со проблемите, додека нивното влегување во власта ќе беше неминовна нужност.



Пишува: Венцо ДОНЕВ

СЕ КРЧКА ШИРОКА КОАЛИЦИЈА ЗА ГОДИНАВА!

КАЛАШЊИКОВ СИГУРЕН РЕАЛИЗАТОР

Сепак, покрај употребата на сите политички методи за остварување на зацртаната цел - влегување во власта, кај членовите на оваа партија нервозата е сè поголема, бидејќи цело време им се ветува дека ќе станат дел од власта и дека ќе добијат привилегии. Но, ветувањата се оддолжуваат, па затоа некои членови се склонили остварувањето на човековите права да го направат со проверениот калашњиков.

Но, за ваквото однесување на ДУИ е одговорна и ДПА, која не успеа да направи теренска надмоќ на едно исклучително лошо владеење ниту, пак, да обезбеди уште тројца пратеници, со што позицијата на владејачката коалиција ќе беше зацврстена и ќе немаше никакви проблеми со Баденеровото правило. Наспроти ова, ДПА е незадоволна од статусот во коалицијата, но со исклучок на еден министер, другите повеќе се украс во Владата на Груевски, додека водството со некои свои потези и со начинот на однесување ги изгуби симпатиите и поддршката кај одредени дипломати.

Од друга страна, пак, ваквото однесување е како порачано за ДУИ. Оваа партија ја обвинува ДПА за промотор на насилството и извор на дестабилизирање на државата. На овој начин ДУИ се амнестира токму за методот кои тие го промовираа во 2001 година, при тоа остварувајќи политички цели. Исто така, ДПА се обвинува за попречување на правото, односно за одржување на судските процеси против Агим Красниќи. Но, забелешките за Красниќи не се само од ДУИ, туку и од меѓународните претставници.

ПРОПАДНА ПРЕГРУПИРАЊЕТО

Надвор од Собранието имало договори да се направи едно ново собраниско групирање со околу триесетина пратеници. Договорот не успеал. Оваа групација имала цел да му постави изричито барања на Груевски околу функционирањето на Владата. Некои од нив сфатиле дека се пресметале и дека ваквата идеја може да биде погубна за нив, а други, пак, се исплашиле од моќта на Бранко Црвенковски.

Како што некои случувања им претходеа и им беа предвесници на настаните во 2001 година, по што се направи широката коалиција, така и сега се повторуваат слични работи. Во 1999 и во 2000 година Македонија добиваше само пофалби во однос на борбата со криминалот и беше на врвот на европското скалило. Тогашниот министер за внатрешни работи, Павле Трајанов, зароби неколку тони марихуана, пронајде огромно количество скриено оружје кај Лојане. Од Словенија ја добивме поддршката за потпишување на Договорот за стабилизација и асоцијација со Европската унија. Сега МВР зароби половина тон кокаин, а Словенија ни вети поддршка за зачленување во ЕУ, откако таа ќе го преземе претседавањето со Унијата во 2008 година, но и за НАТО.

Се цени дека напролет ќе има контролирани инциденти, при што ќе се прават напори за тие дела да биде обвинета ДПА, а не радикалните струи во ДУИ. Таквата криза би траела некаде до јули, а потоа под притисок на меѓународниот фактор би се направила широка коалиција, која ќе треба да ја стабилизира ситуацијата во земјата. Нормално, вака употребените конструкции, најмногу им одговараат на СДСМ и на ДУИ, бидејќи тие и по 2001 година се декларираа како стабилизатори на безбедноста во државата, при тоа обвинувајќи ги ВМРО-ДПМНЕ и ДПА дека се неспособни да владеат.

ВО 2008 ЧЛЕНСТВО ВО НАТО И ДАТУМ ЗА ПРЕГОВОРИ

Ако се има предвид ситуацијата во СДСМ, односно разединувањето, и тоа дека новото раководство предводено од Радмила Шекеринска нема политички капацитет да ја постави партијата на здрави основи, се поставува прашањето која е личноста што ја држи партијата на нозе?! Одговорот е едноставен - Бранко Црвенковски. Од една страна, тој го одржува СДСМ во живот, а од друга страна, пак, Абдурахман Алити ги контролира ПДП и ДУИ.

Тројката Црвенковски, Алити и Ахмети е во добри односи и умее да ги менаџира работите. Заедничка работа за нив е тоа што не можат да го поднесат животот во опозиција. Влегувањето во широка коалиција ќе го спаси СДСМ од комплетно распаѓање и ќе му овозможи добра подлога за нов претседателски мандат; Ахмети ќе го смири незадоволството кај борците и ќе ѝ нанесе дефинитивен удар на ДПА, која и сега е со мал рејтинг и на Груевски ќе му биде ускратена можноста за бланко втор мандат.

По ваквиот развој на настаните, откако Словенија ќе го преземе претседавањето со ЕУ, Македонија во април 2008 година ќе треба да добие датум за почнување на преговорите за членство во Европската унија и истата година ќе стане рамноправен член на НАТО семејството. Образложението е едноставно: Македонија не може да ги достигне економските параметри на Унијата, затоа политичкото решение е неопходност за стабилизација на државата, но и на немирниот Балкан.

Целата работа може да излезе од контрола ако во Македонија има меѓуалбански судир, кој на некој начин го посакуваат некои наши соседи.

ProMedia
hpstore ProMedia

...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi,
telefaks aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...

PRODAŽBA I SERVIS

business partner

tel. 02/ 3215980

ProMedia